



Отворен „Центар за складирање и впаричување на запленети движни ствари“

Твој данок, твоја иднина!

Неготино – Денес / 8 април 2011, пуштен е во употреба новиот центар за запленети ствари на Управата за јавни приходи.

Центарот свечено го отворија потпретседателот на Владата на РМ и министер за финансии, г-дин Зоран Ставрески и директорот на УЈП, Горан Трајковски.

Функции и предности на центарот

„Центарот за складирање и впаричување на запленети движни ствари“ како нова организациона единица е формиран со цел модернизација и зголемување на ефикасноста на деловните процеси поврзани со постапките на присилна наплата на даночните долгови.

Основната функција на центарот е на едно место да се сместуваат, да се чуваат и од едно место да се располага со стварите кои Управата за јавни приходи ги запленува во постапките на надворешна контрола и на присилна наплата, функција која досега беше децентрализирана.

Исто така, она што е значајно е што наместо како досега во рамките на регионалните центри на Управата, проценката и јавната аукција на запленетите ствари ќе се врши во новотворениот центар, што истовремено ќе значи и кратење на административните трошоци, односно намалување на финансиските издадоци за чување и транспорт на запленетите ствари и намалување на времетраењето на постапките за продажба и воопшто на даночните постапки кои ги води Управата за јавни приходи.

Локацијата на Центарот неслучајно е избрана да биде во Неготино, централна Македонија. Еднаквата просторна разделеченост од било кое место во државата до центарот ќе овозможи и полесен пристап и намалување на трошоците и за клиентите заинтересирани за стварите-предмет на купопродажба кои досега требаа да посетат неколку локации за да ги разгледаат истите.

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА
Комплекс банки бб, 1000 Скопје
Инфо центар **0800 33 000**
е-пошта: info@ujp.gov.mk
www.ujp.gov.mk

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И
КОМУНИКАЦИЈА
Контакт: Весна Новаковиќ
Телефон: 02/3299 597
Мобилен: 075/327 270
е-пошта: yesna.novakovic@ujp.gov.mk